

УПАТСТВО ЗА ПАЦИЕНТОТ

MUCODYNE / МУКОДИН сируп 25 mg/1 ml MUCODYNE / МУКОДИН сируп 50 mg/1 ml carbocysteine

Пред употребата на лекот, внимателно прочитајте го упатството.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт.
- Овој лек Ви е препишан лично Вам и не треба да го давате на други лица, бидејќи може да им наштети дури и ако нивните симптоми се исти како Вашите.
- Во случај некое несакано дејство да стане сериозно, или ако забележите несакано дејство што не е наведено во ова упатство, информирајте го Вашиот доктор или фармацевт.

Упатството содржи информации за тоа:

1. *Што претставува MUCODYNE и за што се употребува*
2. *Што мора да знаете, пред да употребите MUCODYNE*
3. *Како да се употребува MUCODYNE*
4. *Можните несакани дејства*
5. *Чувањето и рокот на употреба на MUCODYNE*
6. *Дополнителни информации*

1. ШТО ПРЕТСТАВУВА MUCODYNE И ЗА ШТО СЕ УПОТРЕБУВА

Лекот MUCODYNE сируп 50 mg/1ml и 25 mg/1ml во својот состав, како активна супстанција, содржи карбоцистеин, кој припаѓа на групата лекови познати како муколитици. Со својата активност, карбоцистеинот ја намалува вискозноста на слuzта (bronхијалниот секрет) во дишните патишта и го олеснува искашлувањето.

Лекот MUCODYNE сируп се користи како помошна терапија кај болестите на органите за дишење проследени со отежнато дишење, поради обилна и леплива слuz во дишните патишта.

2. ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕД ДА УПОТРЕБИТЕ MUCODYNE

Предупредете го Вашиот доктор ако земате други лекови, имате некоја хронична болест, некое нарушување на метаболизмот, ако сите преосетливи на лекови или сите имале алергиска реакција на некои од нив.

Кога не смеете да земате MUCODYNE:

- Доколку Вие или Вашето дете сте алергични (преосетливи) на карбоцистеин или на која било друга составна компонента на лекот (в. дел 6: дополнителни информации);
- Доколку имате чир на желудникот или на дванаесетпалечното црево.

Бидете особено внимателни со MUCODYNE:

- Ако вие или вашето дете боледувате од ретко наследно заболување на неподносливост на фруктоза, глюкозо-галактозна малапсорбција или сахарозо-изомалтозна инсуфициенција. Во таков случај, не смеете да го користите овој лек.
- Лекот MUCODYNE сируп содржи метилхидроксипарабензоат, кој може да предизвика алергиски реакции, дури и одложени.

Употреба на други лекови

Не заоравајте да го известите Вашиот доктор или фармацевт ако земате, или неодамна сите зеле било друг лек, вклучувајќи ги и лековите што се издаваат без лекарски рецепти.

Бременост и доене

Советувајте се со Вашиот доктор или фармацевт пред да земете каков било лек ако сите бремени, мислите дека сите бремени или сакате да забремените.

Пред употребата на лекот, информирајте го Вашиот доктор ако:

- сите бремени, планирате да забремените или мислите дека сите бремени (не смеете да го земате лекот во текот на првите 3 месеци од бременоста);
- доите или планирате да доите.

Употребата на лекот MUCODYNE сируп во текот на бременоста и периодот на доене не се советува.

Влијание врз психофизичките способности при управување со моторно возило и машини

Лекот MUCODYNE сируп не влијае на психофизичките способности при управување со моторно возило и ракување со машини.

Важни информации поврзани со некои од помошните компоненти во лекот

Лекот MUCODYNE сируп содржи сахароза. Во случај на постоење на неподносливост на некои шеќери, обратете се кај Вашиот доктор пред да го употребувате овој лек.

Лекот MUCODYNE сируп содржи метилпарахидроксibenзоат, кој може да предизвика алергиски реакции, дури и одложени.

Лекот MUCODYNE сируп 25 mg/1ml содржи боја Ponceau red E 124, која може да предизвика алергиски реакции.


3. КАКО ДА СЕ УПОТРЕБУВА MUCODYNE

Секогаш земајте MUCODYNE според упатствата на Вашиот доктор или докторот на Вашето дете. Доколку не сите сигурни, повторно консултирајте се со Вашиот доктор или фармацевт како да го земате лекот.

Перорална употреба (употреба преку уста).

Возрасни, вклучувајќи и постари лица (сируп 50 mg/1ml)

Почетната дневна доза изнесува 2250 mg карбоцистеин во поделени дози кои, по постигнувањето тераписки одговор, постепено се намалуваат на 1500 mg на ден во



поделени дози: дозата од 15 ml сируп трипати дневно се намалува на доза од 10 ml сируп трипати дневно.

Деца

Вообичаената дневна доза изнесува 20 mg/kg во поделени дози. Се советува употреба на педијатрискиот сируп од 25 mg/ml.

Сируп 25 mg/ml

Деца од 2-5 години: 2,5 ml-5 ml четирипати на ден.

Деца од 5-12 години: 10 ml трипати на ден.

Ако сте зеле повеќе отколку што требало од лекот MUCODYNE

Ако Вие или Вашето дете сте зеле поголема доза од препорачаната од Вашиот доктор, или некој друг случајно го земал Вашиот лек, веднаш обратете се кај Вашиот доктор, фармацевт, или во најблиската здравствена установа.

При предозирање со лекот MUCODYNE сируп, можна е појава на стомачни тегоби.

Ако сте заборавиле да земете од лекот MUCODYNE

Никогаши не земајте двојна доза за да ја надоместите пропуштената доза.

Ако сте пропуштиле да земете доза од лекот, земете ја колку што е можно побрзо. Меѓутоа, доколку се приближува времето за земање на следната доза, продолжете со земањето на лекот според препорачаниот режим.

Ако нагло престанете да го земате лекот MUCODYNE

Во случај да почувствувате подобрување, не прекинувајте ја терапијата со лекот MUCODYNE сируп без да се консултирате со Вашиот доктор.

Вашиот доктор ќе ве советува кога да прекинете со терапијата.

Ако имате доволни телни прашања за употреба на овој лек, посветете се со Вашиот доктор или фармацевт.

4. МОЖНИ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА

Како и сите лекови, и MUCODYNE може да има несакани дејства, иако тие не се јавуваат кај сите пациенти.

Ако се јави некое од следните несакани дејства, веднаш обратете се кај Вашиот доктор или фармацевт:

- алергиски реакции (исип, проблеми со дишењето, оток на усните, лицето, грлото или јазикот, еруптивни алергиски промени на кожата);
- крв во повратената содржина или црно пребоена столица со тежок мирис (во случај на примена на MUCODYNE сируп 50 mg/ml).

Доколку некое несакано дејство стане сериозно, или ако забележите несакано дејство што не е опишано во ова упатство, информирајте го Вашиот доктор или фармацевт.

5. ЧУВАЊЕ И РОК НА УПОТРЕБА НА MUCODYNE

Лекот да се чува на температура до 25°C, во оригинално пакување.

Да не се чува во фрижидер и да не се замрзнува!

Лекот да се чува на места достапни за деца.

Рок на употреба

MUCODYNE сируп 25 mg/1ml, 50 mg/1ml

Три (3) години од датумот на производство.

Рок на употреба по првото отварање: 30 дена.

Да не се употребува по изминувањето на рокот на употреба означен на пакувањето.

Датумот на истекот на рокот на употреба се однесува на последниот ден од тој месец.

Лековите не треба да се фрлаат во отпадна вода, ниту во смет од домаќинството. Прашајте го Вашиот фармацевт како да ги отстраните лековите од кои веќе немате потреба. Овие мерки ќе помогнат да се заштити околината.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Што содржи лекот MUCODYNE сируп

Активна сусстанциија: карбоцистеин.

MUCODYNE сируп 25 mg/1ml

5 ml сируп содржат:

карбоцистеин 125 mg

MUCODYNE сируп 50 mg/1ml

5 ml сируп содржат:

карбоцистеин 250 mg

Помошни сусстанции:

MUCODYNE сируп 25 mg/1ml

- Натриум-метилпарахидроксибензоат,
- Сахароза,
- Арома на малина,
- Арома на вишна,
- Арома на ванила,
- Боја Ponceau red E124,
- Раствор на натриум-хидроксид,
- Раствор на хлороводородна киселина,
- Прочистена вода.

MUCODYNE сируп 50 mg/1ml

- Натриум-метилпарахидроксибензоат,
- Сахароза,
- Карамел,
- Арома на рум,
- Арома на цимет,
- Раствор на натриум-хидроксид,



- Раствор на хлороводородна киселина,
- Прочистена вода.

Како изгледа и што содржи пакувањето MUCODYNE сируп

MUCODYNE сируп 25 mg/1 ml

Бистар раствор со црвенкаста боја, со карактеристичен мирис на малина и ванила.

Кафено амбер-стаклено шишенце со “child resistant” затворац. Пакувањето на лекот содржи и лажичка за дозирање.

MUCODYNE сируп 50 mg/1 ml

Бистар раствор со светлокафена боја, со карактеристичен мирис на рум и цимет.

Кафено амбер-стаклено шишенце со “child resistant” затворац. Пакувањето на лекот содржи и лажичка за дозирање.

Производител

HEMOFARM A.D., ул. Београдски пут бб, Вршац, Р.Србија

Место на производство

HEMOFARM A.D. Вршац, огранок погон Шабац, ул. Хајдук Вељкова бб, Шабац, Р.Србија

Носител на одобрението за ставање на лекот во промет

ХЕМОФАРМ А.Д. ФАРМАЦЕВТСКО – ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ

ул. Јадранска Магистрала бр.31, Скопје, Р.Македонија

Начин на издавање

Лекот може да се издава без лекарски рецепт (БР).

Број и датум на одобрението за ставање во промет

MUCODYNE сируп 25 mg/1ml: 15-10009/12 од 24.01.2013

MUCODYNE сируп 50 mg/1ml: 15-10010/12 од 24.01.2013

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

Мај, 2015